

Име на институција: Биро за развој на образованието

Име на носител на јавна функција: Весна Хорватовиќ

Датум на стапување на функција: 2006

Број трошок	Тип на трошок		Јануари- 2014	Февруари- 2014	Март- 2014	Април- 2014	Мај- 2014
		MKD0.00					
0 0 1	Авионски карти						
0 0 2	Вип салони на аеродроми						
0 0 3	Дневници при патување во странство						
0 0 4	Закуп на канцелариска опрема						
0 0 5	Закуп на сали и канцелариски простор						
0 0 6	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)						
0 0 7	Изнајмување на моторни возила во странство						
0 0 8	Јавен превоз						
0 0 9	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности						
0 1 0	Такси превоз						
0 1 1	Трошоци за мобилен телефон		1.380.00	1.380.00	1.380.00	1.380.00	1.380.00
0 1 2	Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите						
0 1 3	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти						
0 1 4	Угостителски услуги во странство						
0 1 5	Хотелско сместување во земјата						
0 1 6	Хотелско сместување во странство						

Име на институција: Биро за развој на образованието
 Име на носител на јавна функција: Весна Хорватовиќ
 Датум на стапување на функција: 2006

Број трошок	Тип на трошок		Јануари- 2017	Февруари- 2017	Март- 2017	Април- 2017	Мај- 2017
		MKDO.00					
0 0 1	Авионски карти		29.222.00				
0 0 2	Вип салони на аеродроми						
0 0 3	Дневници при патување во странство		16.121.00	6.191.00	7.985.00		5.076.00
0 0 4	Закуп на канцелариска опрема						
0 0 5	Закуп на сали и канцелариски простор						
0 0 6	Закуп на стан (за лица кои живеат надвор од Скопје)						
0 0 7	Изнајмување на моторни возила во странство						
0 0 8	Јавен превоз						
0 0 9	Подароци подарени на службени лица или меѓународни организации, дадени за време на официјални посети, гостување или во други околности						
0 1 0	Такси превоз						
0 1 1	Трошоци за мобилен телефон						
0 1 2	Угостителски услуги преку мензи, ресторани и бифеа во рамки на институциите						
0 1 3	Угостителски услуги во земјата преку надворешни угостителски објекти						
0 1 4	Угостителски услуги во странство						
0 1 5	Хотелско сместување во земјата						
0 1 6	Хотелско сместување во странство						